

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ДВ Реусаблес доо (*DW Reusables doo*), со седиште на Купљенско 75б, Војник (Општина Војник), Хрватска, (*Kupljensko 75b, Vojnić (Municipality of Vojnić) Croatia*), доставено преку адвокат Јасмина Илиева Јовановиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 26.01.2022 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која ДВ Реусаблес доо (*DW Reusables doo*), со седиште на Купљенско 75б, Војник (Општина Војник), Хрватска, (*Kupljensko 75b, Vojnić (Municipality of Vojnić) Croatia*), ќе стекне директна единствена контрола над СТРАЖАПЛАСТИКА а.д. (*STRAZAPLASTIKA d.d.*), со седиште на Хум на Сутли 123, општина Хум на Сутли, Република Хрватска (*Hum na Sutli 123, municipality of Hum na Sutli, Republic of Croatia*), по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 30.12.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на ДВ Реусаблес доо (*DW Reusables doo*), со седиште на Купљенско 75б, Војник (Општина Војник), Хрватска, (*Kupljensko 75b, Vojnić (Municipality of Vojnić) Croatia*), со која ДВ Реусаблес доо ќе стекне директна единствена контрола

над СТРАЖАПЛАСТИКА а.д. (*STRAZAPLASTIKA d.d.*), со седиште на Хум на Сутли 123, општина Хум на Сутли, Република Хрватска (*Hum na Sutli 123, municipality of Hum na Sutli, Republic of Croatia*), по пат на купопродажба на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

ДВ Реусаблес доо е зависно друштво во целосна сопственост на ЛБ УК Холдцо Лимитед, холдинг компанија која е дел од групацијата на компании Ликви Бокс (*Liqui Box*). Ликви Бокс Групацијата произведува пластични пакувања за различна намена и индустрии. ДВ Реусаблес доо, како оперативен ентитет, е специјализирана во различни транспортни пакувања и други производи за пакување преку производство на повратни пластични гајби, носачи и палети, за различни индустрии. Ликви Бокс Групацијата е присутна на светскиот пазар.

ДВ Реусаблес доо и Ликви Бокс групацијата немаат корпоративно присуство во Северна Македонија, но остваруваат приходи од продажба на термоформирани пластични листови од Цорплекс Франција Вормхоут САГ (*Corplex France Wormhout SAG*) и продажба на екструдирани брановидни пластични листови од Корплекс Кајсерсберг САС (*Corplex Kayzersberg SAS*).

СТРАЖАПЛАСТИКА а.д. е компанија основана во 1958 година и се занимава со производство и продажба на пластично пакување преку производство на носачи и палети како и производство на други пластични производи (како што се сламки за пиење и цевки) на хрватскиот пазар и во странство.

СТРАЖАПЛАСТИКА а.д. има две зависни друштва: во Србија - СТРАЖАПЛАСТИКА доо, Суботица (*STRAŽAPLASTIKA d.o.o., Subotica*) и во Северна Македонија: Друштво за производство, трговија и услуги СТРАЖАПЛАСТИКА ДООЕЛ Пробиштип, со регистрирано седиште на ул. Македонски Револуционери бр.50, Пробиштип, Северна Македонија, и предмет на работење неспецијализирана трговија на големо. СТРАЖАПЛАСТИКА доо Суботица и СТРАЖАПЛАСТИКА ДООЕЛ Пробиштип се занимаваат во увоз и продажба на стоки на релевантните пазари во Србија и Северна Македонија. СТРАЖАПЛАСТИКА ДООЕЛ Пробиштип е само вклучено во големопродажба и директна продажба на производите и решенија на СТРАЖАПЛАСТИКА ад и поврзани активности како истражување на пазар и соработување со потенцијални купувачи за директен однос.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека*

истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф.Д-р Владимир Наумовски